



Граѓански буџет на
општина Шуто Оризари
за 2024 година

ШТО Е БУЏЕТ НА ОПШТИНА И ГРАЃАНСКИ БУЏЕТ НА ОПШТИНА?

Буџетот е една од најважните политики на локалната власт. Токму преку буџетот се распределуваат финансиските средства на општината неопходни за остварување на правата на сите жители во општината. Се користи за планирање како локалната власт ќе ги прибере и распредели јавните финансии за да ги исполни своите политики и цели.

БУЏЕТОТ НА ОПШТИНАТА претставува годишен план на сите приходи, приливи и одобрени средства и сите расходи и одливи на средства, а ги вклучува основен буџет на општината, буџетот на дотации, буџетот на донации, буџетот на заеми и буџетот на самофинансирачки активности.

	ПРИХОДИ	РАСХОДИ	
	- Даночни приходи - Неданочни приходи - Капитални приходи - Трансфери и донации - Задолжување во земјата - Задолжување во странство	- Плати и надоместоци - Резерви и недефинирани расходи - Стоки и услуги - Камати - Субвенции и трансфери - Социјални бенефиции - Капитални расходи - Отплата на главнина	

Буџетот на општина Шуто Оризари е консолидиран годишен план кој покрај буџетот на општината ги опфаќа и буџетите на нашите 2 (две) општински основни училишта и 1 (една) јавна општинска установа, односно:

- Општинско Основно Училиште „Браќа Рамиз – Хамид“
- Општинско Основно Училиште „26-ти Јули“
- Јавна општинска установа - Детска градинка „8-ми Април“

ГРАЃАНСКИОТ БУЏЕТ е документ развиен од општината исклучиво за јавноста и во него е претставен буџетот на општината во поедноставен, помалку технички формат, за да се изгради подобро разбирање за тоа како општината управува и ги користи јавните финансии. Ова разбирање е од витално значење за јавната одговорност и отчетност и за зголемување на инклузивното граѓанско учество при спроведувањето на локалните политики.



Почитувајќи го гласот и мислењето на нашите граѓаните, општина Шуто Оризари е посветена на планирање финансиски средства во рамки на своите можности, со цел реализација на клучни проекти кои се неопходни за целокупниот раст и развој на општината. Активно вклучување на граѓаните, како и сите значајни чинители и фактори е основа на нашиот процес за носење одлуки. Буџетот се создава преку непосредни разговори и организирани средби, кои обезбедуваат платформа за изнесување на идеи и потреби на заедницата. Вашиот глас е важен за нас, и заедно работиме на подобрување на нашиот животен стандард и развојот на општината.

КОИ СЕ НАДЛЕЖНОСТИТЕ НА НАШАТА ОПШТИНА?

Буџетот на општината е огледало на политиките/активностите на нашата општина и истиот ги демонстрира вредностите и приоритетите на локалната самоуправа во сите надлежности и области на делување.

Урбанистичко (урбано и рурално) планирање	Заштита на животната средина и природата	Локален економски развој
Комунални дејности	Култура	Спорт и рекреација
Социјална заштита и заштита на децата	Образование	Здравствена заштита
Заштита и спасување	Противпожарна заштита	Други надлежности определени со закон

КАКО ОПШТИНАТА ГИ ПРИБИРА ПРИХОДИТЕ?

Ефикасното обезбедување и собирање на општинските приходи се основа за испорачување на потребните јавни добра и услуги на нашите граѓани. Општинските приходи се прибираат преку основниот буџет на општината, дотацијата, донациите, кредитите и самофинансирачките активности.

СРЕДСТВАТА ВО ОСНОВНИОТ БУЏЕТ ДООЃААТ ОД:


- Даночните приходи (даноци на имот, комунални такси и локални надоместоци)
- Неданочните приходи (административни такси, надоместоци, останати неданочни приходи)
- Капиталните приходи (продажба на земјиште, концесии, легализација на бесправно изградени објекти, надоместоци за експлоатација на минерални сировини, геолошки истражувања и други надоместоци)
- Трансферите од други нивоа на власт (трансфер на средства од буџетите и фондовите, ДДВ дотација, персонален данок на доход на лични примања од плати од физички лица со постојано живеалиште и престојувалиште во општината)

ШТО Е ДОТАЦИЈА? - трансфер од Буџетот на Република Северна Македонија кој служи за финансирање на пренесените надлежности на општината во образованието, социјалната и детска заштита, културата и противпожарна заштита.

ОД КАДЕ ДООЃААТ ДОНАЦИИТЕ? – различни донатори може да донираат строго наменски средства во општината со цел обезбедување конкретни добра или услуги за нашите граѓани.

ОПШТИНСКИОТ БУЏЕТ СОДРЖИ И ПРИХОДИ ОД САМОФИНАНСИРАЧКИ АКТИВНОСТИ кои ги остваруваат нашите буџетски корисници (училишта, детски градинки, културни установи и др.) по основ на закупнина од објекти, целодневна и претшколска грижа, средства за екскурзии и сл.


Вкупните приходи на општина Шуто Оризари во Буџетот за 2024 година се проценети на 319.234.410 денари. Во структурата на приходите најголемо учество зазема буџетот на дотации, со износ од 229.266.000 денари, значителен дел отпаѓа и на основниот буџет, со износ од 71.355.000 денари, потоа следува буџетот на кредити, со износ од 8.000.000 денари, па буџетот на донации со износ од 6.209.410. Општината исто така планира средства и кај буџетот на самофинансирачки активности, во износ од 4.404.000 денари.



Графикон 1. Структура на општинските приходи по извори на финансирање (во %)

КОИ СЕ КЛУЧНИТЕ ПРИХОДИ ВО БУЏЕТОТ НА НАШАТА ОПШТИНА? - даноците и другите задолжителни законски плаќања, приливите кои ги добиваме од сопственост на средствата (камата, закупнина и сл.), надомест кој го добиваме за добра или услуги кои ги обезбедуваме, како и останати приливи од донации, спонзорства, субвенции и трансфери од другите нивоа на власт.

Во структурата на клучните приходи на нашата општина доминираат планираните приходи од трансфери и донации кои учествуваат со 270.403.255 денари, потоа следат даночните приходи кои учествуваат со 32.067.155 денари. Приходите од домашно задолжување се проектирани во износ од 8.000.000 денари, а неданочните приходи на 4.724.000 денари. На крај, капиталните приходи учествуваат со 4.040.000 денари.



Графикон 2. Структура на општинските приходи според економската класификација (во денари)

СОПСТВЕНИТЕ ИЗВОРИ НА ПРИХОДИ НА НАШАТА ОПШТИНА се од посебна важност за реализирање на локалните надлежности и обезбедување на општински услуги. Тие вклучуваат - локални даноци, локални такси и локални надоместоци, приходи од сопственост на општината, самопридонес, парични казни, донации и други приходи кои се утврдени со закон. Затоа од исклучителна важност е нивното точно утврдување и наплата, бидејќи без овие приходи капацитетот на општината да ги обезбеди потребните добра/услуги на своите граѓани ќе биде ограничен.

ДАНОЧНИТЕ ПРИХОДИ се основен и најзначаен дел од сопствените приходи на општината. Тие се прибираат преку: оданочување на имотот, комуналните такси (фирмарина, користење на простор пред деловните објекти, улично осветлување и др), надоместокот за уредување на градежно земјиште (комуналии), такси на користење или дозволи за вршење на дејност и други даночни приходи.




Графикон 3. Даночни приходи на општина Шуто Оризари (во денари)

Дали знаете дека во даночните приходи на нашата општина најголем удел имаат даноците на специфични услуги (уредување на градежно земјиште, комунална такса за улично осветлување, фирмарина и др.), а потоа следат даноците од данок од доход, од добивка и од капитални добивки, додека помал удел зафаќаат даноците на имот. Најмало учество заземаат таксите на користење или дозволи за вршење на дејност и придонесите за социјално осигурување.

ЗОШТО ТРЕБА ДА ПЛАЌАМЕ ДАНОК НА ИМОТ?

Даноците на имот се едни од најважните сопствени приходи на општината. Нивното навремено плаќање од страна на граѓаните и бизнисите е особено важно за создавање на модерна општина со поквалитетен живот.

Структурата на посебните видови на даноци на имот кои нашата општина планира да ги обезбеди во 2024 е прикажана во продолжение. Во нашата општина највисоко учество кај овој вид на приходи има данокот на имот со 61 % во вкупната вредност од даноците на имот.



Графикон 4. Даноци на имот на општина Шуто Оризари (во денари)

ШТО СЕ КОМУНАЛНИ ТАКСИ?

Комуналните такси се давачки што се плаќаат за користење определени права, предмети и услуги од јавен карактер од страна на правните и физичките лица што вршат дејност и од страна на граѓаните. Висината на комуналната такса ја утврдува општината во рамките определени со закон. Општината планира најмногу да оствари приходи од комунална такса за користење и одржување на јавно осветлување, во износ од 11.000.000 денари, од надоместокот за уредување на градежно земјиште се планира да се остварат вкупно 5.000.000 денари, потоа од комунална такса за користење на улици што се плаќа при регистрација на возилата износ од 2.000.000 денари, а за комунална такса за истакнување на фирмарина се планира износ од 200.000 денари.

Комунални такси	износ	%
Комунална такса за истакнување на фирмарина	200,000	1.10%
Комунална такса за користење на улици што се плаќа при регистрација на возилата	2,000,000	10.99%
Комунална такса за користење и одржување на јавно осветлување	11,000,000	60.44%
Надоместок за уредување на градежно земјиште	5,000,000	27.47%

Табела 1. Комунални такси на општина Шуто Оризари (во денари и %)

НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ

Нашата општина прибира и неданочни приходи како што се разните такси, надоместоци и други приходи кои се поврзани со определени услуги кои ги обезбедуваме за граѓаните и бизнисите. Неданочните приходи кои планираме да ги собереме во 2024 година се прикажани во продолжение.

Најголем износ на неданочни приходи е планирано да бидат обезбедени од такси и надоместоци, додека најмалку неданочни приходи се очекува да се обезбедат од други владини услуги.




Графикон 5. Неданочни приходи на општина Шуто Оризари (во денари)

ТРАНСФЕРИ ОД ЦЕНТРАЛНАТА ВЛАСТ


Општината добива значителни финансиски средства од централната власт во форма на трансфери од ресорните министерства или владините фондови. Овие трансфери се најзначаен дел од буџетот на општината и се клучни за нејзиното непречено обезбедување на надлежностите и реализација на капиталните инфраструктурни проекти.

Највисок износ на трансфери е планирано да бидат обезбедени преку блок дотациите, во износ од 229.266.000 денари, трансферот од ДДВ е планирано да изнесува 10.994.548 денари, донациите се планирани во износ од 6.209.410 денари, додека капиталните трансфери се планирани во износ од 1.000.000 денари.



Графикон 6. Трансфери и донации на општина Шуто Оризари (во денари)

Блок дотациите за пренесените надлежности од централната власт се суштински за финансирање на нашите надлежности од доменот на образованието и социјалната и детска заштита. Во продолжение е прикажана распределбата на овие блок дотации по различни намени.



Графикон 7. Намена на блок дотациите по одделни надлежности на општина Шуто Оризари (во денари)

ДОНАЦИИ/ГРАНТОВИ

Донациите исто така претставуваат приход во Буџетот на општината, кои за 2024 година се проценети во износ од 6.209.410 денари. Средствата од овие донации се строго наменски и се користат исклучиво за имплементација на активностите согласно планираните проекти. Во 2024 година овие средствата се наменети за реализација на проектни активности финансирани преку програмата РОМААКТЕД „Промовирање на добро управување и зајакнување на Ромите на локално ниво“, средства кои се обезбедени од страна на Европската Унија и Советот на Европа. Во делот на грантови се планира и реализација на проектот за реконструкција на дел од фекална канализација на улица „Брсјачка Буна“ како и проектни активности преку УНДП – односно работно ангажирање на социјално ранливи категории на граѓани во јавни институции.


ЗАДОЛЖУВАЊЕ

Нашата општина дел од приходите во Буџетот за 2024 година планира да ги обезбеди и преку домашно задолжување. Висината на задолжувањето изнесува 8.000.000 денари, а овие приходи ќе се искористат исклучиво за реализација на проектот - Реконструкција и доизградба (проширување) на општинската административна зграда на општина Шуто Оризари.

КАДЕ И КАКО СЕ ТРОШАТ ОПШТИНСКИТЕ ПАРИ?

Особено е важно нашите граѓани да имаат увид каде и како се трошат локалните ресурси. Локалните расходи се директно поврзани со обезбедувањето на потребните добра и услуги на граѓаните – затоа нивната структура и начин на распределба е особено важно да бидат транспарентно претставени.


Во 2024 година општината планира да потроши вкупно 319.234.410 денари за обезбедување на потребните добра и услуги на граѓаните. Од нив за капитални инвестиции се планирани вкупно 28.960.000 денари, односно 9,07% од вкупно планираните расходи, додека останатите 90,93%, односно 290.274.410 денари ќе бидат потрошени за тековно-оперативни активности на општината, а се однесуваат на плати и надоместоци, стоки и услуги, резерви, социјални трансфери, субвенции и други трансфери, камата и отплата на главница за кредит.



Графикон 8. Вкупни расходи по економска класификација на општина Шуто Оризари (во денари)


Три клучни видови на расходи во буџетот за 2024 година во нашата општина се: плати и надоместоци, стоки и услуги и капитални расходи.

Платите и надоместоците претставуваат највисок износ на расходите од општинската сметка и се во износ од 206.497.664 денари, а се однесуваат на плати за вработените во општината и институциите во нејзина надлежност. Од нив, најголем дел, или износ од 176.807.664 денари се планирани за О.О.У „Браќа Рамиз-Хамид“ и О.О.У „26-ти Јули“. Останатите трошоци за плати ќе бидат потрошени за вработените во Ј.О.У.Д.Г „8-ми Април“ во износ од 7.940.000 денари, платите за општинската администрација се планирани во износ од 13.720.000, а платата и надоместоците за градоначалникот се во износ од 2.330.000 денари. Надоместоците за членовите на Советот на општина се во износ од 5.700.000 денари.



Графикон 9. Расходи за плати и надоместоци по надлежност на општина Шуто Оризари (во денари)


Планираните расходи за **стоки и услуги** во износ од 64.626.746 денари опфаќаат значителен дел од буџетот на општината, а се однесуваат на трошоците за комунални услуги, греење, комуникација, транспорт, ситен инвентар, поправки и тековно одржување, патни трошоци, договорни услуги, плати за привремено ангажираните лица и слично. Најголемиот дел од овие расходи е распределен за функционирањето на двете општински училишта како и детската градинка во општината, а се финансирани од блок дотациите од Буџетот на Република Северна Македонија како и мал дел од нивните самофинансирачки сметки. Општината од сопствениот буџет за оваа намена планира најмногу да потроши за тековно функционирање на општинската администрација, за комунални дејности во рамки на општината како и заштита на животната средина.



Графикон 10. Расходи за стоки и услуги по надлежност на општина Шуто Оризари (во денари)

Нашата општина во текот на 2024 година планира да започне со реализација на неколку капитални/инфраструктурни и други проекти кои треба да го подобрат животот и благосостојбата на граѓаните. Од позначајните проекти што нашата општина планира да ги реализира во 2024 година се: реконструкција и рехабилитација на улица „Хаџи Јован Шишко“, „Нов Живот“, „Гвадалахара“, реконструкција и рехабилитација на атмосферска канализација на улица „Хаџи Јован Шишко“ и „Нов Живот“.

Капиталните расходи на нашата општина се клучни за квалитетот на живот на нашите граѓани, оттука во 2024 година за оваа категорија на расходи се планирани вкупно 28.960.000 денари. Најголем дел од нив се наменети за урбано планирање, и тоа во износ од 14.950.000 денари, а најмалку се планирани во делот за спорт и рекреација.



Графикон 11. Капитални расходи по надлежност на општина Шуто Оризари (во денари)

КОЛКУ ПЛАНИРА ДА ПОТРОШИ НАШАТА ОПШТИНА ЗА СЕКОЈА ОДДЕЛНА НАДЛЕЖНОСТ/ ПРОГРАМА?

Со цел транспарентно претставување на намената за која општината планира да ги потроши расположливите приходи, во продолжение се претставени клучните планирани буџетски расходи по секоја од 12-те надлежности (програми) наменети за нашите граѓани.

Расходите кои општината планира да ги потроши за **Општинската администрација** се во износ од 40.140.000 денари, истите се наменети за комунални услуги, канцелариски материјали, поправки и тековно одржување, договорни услуги, оперативни расходи и сл. За набавка на канцелариски мебел, опрема, машини, компјутерски софтвер, општината планира да потроши 3.300.000 денари од кои 2.000.000 денари се планираат да се обезбедат од сметката за донации.

Расходите за функционирање на **Советот на општината** изнесуваат 6.100.000 денари и истите се наменети за функционирање на Советот на општина Шуто Оризари со своите надлежности, надоместоци за советници, трансфери до невладини организации, како и поддршка на ранлива категорија на граѓани (еднократна парична помош).

Вкупните расходи кои се наменети за работата на **Градоначалникот** изнесуваат 2.760.000 денари и истите во себе вклучуваат плата и надоместоци на градоначалникот на општината.




Графикон 12. Расходи по програми - Совет, Градоначалник и Општинска администрација (во денари)

За **Урбано планирање**, општината издвојува 15.550.000 денари, од кои во најголем дел се за капитални расходи за уредување на градежно земјиште, во износ од 14.950.000 денари, додека останатите се наменети за изработка на просторни и урбанистички планови.

Со планираната реализација на овие расходи, општината ќе овозможи го реши деценискиот проблем со локалните улици на територијата на општина Шуто Оризари. Со реконструкцијата на улици и поставување на атмосферска канализација која што е клучен фактор при урбанизирање, како и поставување на фекална

канализација во деловите каде што ќе има потреба, ќе се добие еден современ и урбанизиран изглед на општина Шуто Оризари. Дополнително, преку овие активности планирано е да се реализираат и нови паркови, плоштади и детски игралишта, што ќе придонесе за подобрување на животната средина и квалитетот на животот на граѓаните. Овие иницијативи се значаен чекор напред во создавањето на современо и функционално урбано опкружување за сите жители на нашата општина.



Графикон 13. Расходи по програми за надлежност Урбано планирање (во денари)


Нашата општина сериозно настојува да обезбеди соодветно ниво на комунални услуги, притоа грижејќи се за јавната чистота, јавното осветлување, одржувањето или изградбата на локалните улици и патишта, водоснабдувањето и бројни други локални услуги особено важни за квалитетот на живот на нашите граѓани.

Расходите кои се издвоени за **Комунални услуги**, во износ од 10.575.000 денари, имаат за цел да ги помогнат активностите за изградба на нови капитални инвестиции и одржување на постојните капитални објекти како: урбана опрема, одведување и пречистување на отпадни води, јавна чистота и јавно зеленило, одржување на локални улици и патишта како и други комунални услуги.

Комунални дејности	износ
Урбана опрема	150,000
Јавно осветлување	3,500,000
Јавна чистота	3,050,000
Локални патишта, улици, мостови и регулирање на режим на сообраќајот	1,800,000
Паркови и зеленило	125,000
Други комунални услуги	150,000
Системи за отпадни води	700,000
Урбана опрема	950,000
Паркови и зеленило	150,000


Табела 2. Расходи за Комунални дејности на општина Шуто Оризари (во денари)

Од планираните расходи за изградба на нова комунална инфраструктура, општината најмногу ќе потроши за набавка на нова урбана опрема, реконструкција на локални паркови како и детски игралишта и дореконструкција на плоштадот на територијата на општина Шуто Оризари.



Графикон 14. Расходи по програми за изградба на нова комунална инфраструктура (во денари)

За редовно одржување на постојните инфраструктурни објекти кои служат за давање комунални услуги на граѓаните, општината најмногу издвојува средства за тековно одржување на јавно осветлување на територијата на општина Шуто Оризари. Во делот на јавна чистота, се ангажираат комунални редари за одржување на чиста околина, како и се врши расчистување на дивите депонии. Во оваа програма се одвојуваат средства и за тековно одржување на локални улици во нашата општина.




Графикон 15. Расходи по програми за одржување на постојната комунална инфраструктура (во денари)

Локалниот економски развој е движечка сила на општината. Со цел негова поддршка, општината издвојува износ од 2.750.000 денари, средства кои генерално се планирани како донации од релевантни донатори и во најголем дел се однесуваат за проектните активности со УНДП за ангажирање на социјално ранливи категории на лица.

Во поглед на средствата кои се планираат за реализација на активности од **Културата**, за нашите граѓани издвојуваме средства во висина од 300.000 денари. Овие средства нашата општина ги наменува за поддршка на локални културни активности од страна на локални друштва, невладини организации и сл. Преку оваа програма се организира и „Денот на Ромите 8-ми Април“.

Расходите за **Спорт и рекреација** кои нашата општина планира да ги потроши во 2024 година во прв ред ќе бидат наменети за поддршка на локални спортски клубови – фудбалски и пингпонгарски, во износ од 200.000 денари, како и за реконструкција и одржување на локални паркови и спортски терени во износ од 100.000 денари.



Графикон 16. Расходи по програми за надлежности: Култура, Спорт и рекреација (во денари)

Од вкупните расходи за **образование** кои се планира да се реализираат во општината во износ од 222.424.410 денари, најголем дел, односно износ од 176.807.664 денари се однесуваат на плати и придонеси за вработените во јавните установи. Овие средства се обезбедени преку блок дотации од страна на државата како и мал дел од самофинансирачки активности во рамки на установите.

Вкупните расходи за **детската градинка** се планирани во износ од 11.855.000 денари, од кои најголемиот дел се однесуваат на плати и придонеси за вработените во детската градинка, односно износ од 7.940.000 денари. За тековни трошоци на градинката се издвојува износ од 3.915.000 денари.



Графикон 17. Расходи по програми за надлежноста Образование и Социјална заштита и заштита на деца (во денари)

Нашата општина се грижи за **животната средина** и здравата животна околина на своите граѓани, притоа издвојувајќи соодветен износ од 2.680.000 денари, пред се за расчистување на диво настанатите депонии на територијата на општина Шуто Оризари.

За потребите на **Единицата за заштита и спасување** на општина Шуто Оризари се планирани 500.000 денари. Иако Општина Шуто Оризари нема противпожарна бригада, сепак овие средства се наменети за набавка на противпожарни апарати за потребите на општината, како и дел за набавка на други средства поврзани со заштита и безбедност. Единицата за заштита и спасување на територија на Општина Шуто Оризари е формирана согласно закон и во неа членуваат дел од администрација, совет и други претставници.

КЛУЧНИ БУЏЕТСКИ ДОКУМЕНТИ - како можат граѓаните да ја следат реализацијата на општинскиот буџет ?

- **Буџетскиот календар** ги дефинира роковите за планирање на општинскиот буџет, каде што се опфатени сите активности поврзани со подготвување на буџетот
- **Буџетскиот циркулар** содржи главни насоки за изготвување на буџетот на општината и го доставува Министерството за финансии.
- **Предлог-буџетот** е подготвен од страна на градоначалникот (општинската администрација) во кој се планираат годишните приходи и годишните расходи и кој треба да биде одобрен од страна на советот на општината.
- **Предлогот на планот на програмите за развој** ги содржи среднорочните проекции на одобрените средства по одделни буџетски програми и потпрограми, годините во кои тие ќе се реализираат и изворите на финансирање, односно буџетите.
- **Буџетот** е акт на локалната власт со кој се планираат годишните приходи и други приливи и се одобруваат годишните расходи и други одливи на државата или на општината.
- **Месечните извештаи** ги содржат податоците за вкупните тековно-оперативни и капиталните приходи и расходи за претходниот месец за коишто се однесува извештајниот период.
- **Кварталниот извештај K1** ги содржи податоците за вкупните тековно-оперативни и капиталните приходи и расходи за претходните три месеци за коишто се однесува извештајниот период, согласно со економската класификација на приходи и расходи по сметки и збирно.
- **Кварталниот извештај K2** ги содржи податоците за сите неподмирени обврски, како и за неподмирените обврски по видови и по ставки, со состојба на последниот ден од претходниот квартал.
- **Кварталниот извештај K3** ги содржи податоците за задолжување и информациите за промените на состојбата на секое задолжување во претходниот квартал, како и промените на состојбата на издадените гаранции и податоци за долгот на јавните претпријатија кои се основани од општините.
- **Полугодишниот извештај** ги содржи податоците за вкупните тековно-оперативни и за капиталните приходи и расходи за претходните шест месеци за коишто се однесува извештајниот период.
- **Годишниот извештај** ги содржи податоците за вкупните тековно-оперативни и капиталните приходи и расходи, за една година за кои се однесува извештајниот период.

Планирани расходи на општина Шуто Оризари за 2024 година (по надлежност и економска класификација)

/	Плати и надоместоци	Резерви	Стоки и услуги	Каматни плаќања	Субвенции и трансфери	Социјални трансфери	Капитални расходи	Отплата на главница	Вкупни расходи
Совет на општина	5,700,000	100,000	200,000	-	100,000	-	-	-	6,100,000
Градоначалник	2,330,000	30,000	-	-	100,000	300,000	-	-	2,760,000
Општинска администрација	13,720,000	-	9,750,000	1,200,000	8,270,000	-	3,300,000	7,200,000	43,440,000
Урбано планирање	-	-	600,000	-	-	-	14,950,000	-	15,550,000
Локален економски развој	-	-	2,000,000	-	750,000	-	-	-	2,750,000
Комунални дејности	-	-	8,775,000	-	-	-	1,800,000	-	10,575,000
Култура	-	-	-	-	300,000	-	-	-	300,000
Спорт и рекреација	-	-	-	-	200,000	-	100,000	-	300,000
Програми за развој	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Образование	176,807,664	-	36,406,746	-	600,000	-	8,610,000	-	222,424,410
Заштита на животна средина и природа	-	-	2,680,000	-	-	-	-	-	2,680,000
Унапредување на здравствена заштита	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Социјална заштита и заштита на деца	7,940,000	-	3,915,000	-	-	-	-	-	11,855,000
Противпожарна заштита	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Заштита и спасување	-	-	300,000	-	-	-	200,000	-	500,000
Родова еднаквост	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вкупно	206,497,664	130,000	64,626,746	1,200,000	10,320,000	300,000	28,960,000	7,200,000	319,234,410